

МАКЕДОНЦИТЕ НА БАЛКАНОТ

Откако ООН се заинтересира за положбата на македонското малцинство во Грција, каде го испрати својот експерт за човекови права, Мег Дугал, што грчките весници го оквалификуваа како уште еден проблем за Грците, малцинскиот, нашиот јужен сосед, за возврат, уште повеќе ја засили дискриминаторската политика кон Македонците.

Вежбите кои ги реализира грчката Армија, во тој контекст и последната вежба во село Забрдени, не можат да се разгледуваат изолирано од севкупната грчка политика кон македонскиот народ и од сè она што таа го правеше и го прави на штета на Македонците.

Пишува: Жаклина МИТЕВСКА

Провокација и смислено сценарио за континуиран притисок врз Македонците од Егејскиот дел на Македонија. Иредентистички однос кон тамошното македонско малцинство, но и обид за евентуална регионална дестабилизација. Како поинаку би ги оквалификувале сите потези на грчката држава, вклучувајќи го и проблемот кој таа го има со македонското име, освен како намерно заладување на меѓусоседските односи и оневозможување на приемот на Република Македонија во европското и евроатлантското семејство. Во таа насока се воените вежби кои ги прави грчката Армија, во тој контекст е и последната воена вежба во село Забрдени. Всушност, сите нивни потези не можат да се разгледуваат изолирано од севкупната грчка политика кон македонскиот народ и од сè она што таа го правеше на штета на Македонците во изминатиот период, а и сè уште го прави.

Доколку, пак, се има предвид фактот дека грчката војска ваква слична вежба изведуваше и пред неколку месеци во околината на Лерин, во непосредна близина на македонската граница, тогаш ло-

КОНТИНУИРАН ПРИТИСОК НА ГРЧ



гична констатација е дека се прави обид за воена агресија врз тамошното македонско население. Иако војската од Забрдени беше повлечена по протестите на Македонците, и иако сега засега тамошните Македонци се чувствуваат безбедни, останува стравот од тоа дека вакво нешто може повторно да се случи.

По сè изгледа, никој ништо не им може на Грците. Апелите и препораките за почитување на човековите права никако да вродат со плод. Напротив, Грците продолжуваат со дискриминаторската политика кон нашинците и со злоупотреба на правата на малцинствата кои се загарантирани со сите меѓународни конвенции. Откако светската организација се заинтересира за положбата на македонското малцинство во Грција и во оваа земја го испрати својот експерт за човекови права, Мег Дугал, што грчките весници го оквалификуваа како уште еден проблем за Грците, малцинскиот, нашиот јужен сосед, за возврат, уште повеќе ја засили таа дискриминаторска политика.

За "Виножито", со последниот потег, односно вежба, станува јасно дека односот на Грција кон македонското малцинство е сè полош и покрај сите посети на експертите задолжени за испитување на малцинските права.

Препораките се напишани само на хартија, а ќе треба да поминат многу светлосни години за нивно исполнување.

НАРУШУВАЊЕ НА ДОБРОСОСЕДСКИТЕ ОДНОСИ

Како еден од критериумите за влез на Македонија во ЕУ се препорачува и условот за добрососедски односи. Доколку реално ги согледуваме настаните на теренот, тогаш може ли да се заклучи кој ги нарушува тие односи и критериуми. Или, како што наведува СМК, вежбата претставува грубо кршење на стандардите на КЕБС и на Копенгашките кри-

Македонците од Егејскиот дел на Македонија го кренаа својот глас. Се спротивставија на обидот за грчка агресија врз нивните села. Докажаа дека нема сила која ќе ги пренасочи, односно оддалечи од вистинскиот пат, патот во докажувањето дека се Македонци. Ниту тешкото оружје на грчката армија, ниту артилеријата со топови, нема да го уништи македонското семе во Егејот. Напротив, тоа ќе продолжи да 'рти, а од него ќе изртат нови и нови вистински Македонци, кои нема да го забораат идеалот на своите предци.

КОЛКУ М И СВЕКО ТОЛКУ П СЕМЕТО

териуми и непријателски акт на земјачленка на ЕУ и на НАТО против суверена држава во асоцијација со ЕУ и во Партнерство за мир со НАТО.

"Очигледно е дека се работи за уште една провокација од грчката војска, со вежби на нивите на луѓето кои нив ги поседувале уште од времето на Отоманската империја. Со овој потег властите сакаат да создадат лош публицитет дека Македонците се против вежбите на грчката војска, но тие само ги штитат своите имоти", вели Атанас Парисис,

КАТА АРМИЈА ВРЗ МАКЕДОНСКОТО МАЛЦИНСТВО



ПРОТЕСТИ

Триесеттина Македонци во Егејскиот дел од Македонија, Грција, два дена протестираа пред воен полигон на грчката армија во селото Забрдени, барајќи војската да се повлече од нивната околија.

"Се собравме околу 200 луѓе и излеговме пред камионите со кои војниците требаше да одат на гаѓање. Не сакаме да слушаме како тука пукаат и децата да ни се плашат од татнежот на гранатите. Не сакаме тука да биде воен логор, бидејќи не ни е потребен. Ова не е ништо друго туку почеток на остварување на намерата тука да се изгради и касарна во која би имало постојани поголеми единици, офицери, нивни семејства и други луѓе. Нам тоа не ни е потребно", изјавуваа жителите на Забрдени.

Објаснуваат дека и претходно грчката војска била стационирана во реонот околу градовите Костур и Воден за потоа да се стационира во селото Лофи (Забрдени).

Македонците од Грција ќе побараат од меѓународните институции заштита на нивните права, бидејќи станува јасно дека Грција нема намера да го подобри односот кон македонското малцинство.

Во тој контекст е и посетата на Парламентарното собрание на Советот на Европа, во Стразбур, но и годишната средба на ОБСЕ во Варшава, посветена на човековите права. Претставниците на "Виножито" и на ОМО "Илинден" ПИРИН на овие средби го изнеле прашањето за третманот на малцинствата во своите матични држави и проблемите со кои се соочуваат при остварувањето на основните човекови и малцински права.

"Поминаа речиси две децении - од 1989 година. Берлинскиот ѕид беше урнат, но ѕидовите на предрасудите и неправдата кон македонското малцинство во Грција сè уште постојат", вели Павле Воскопулос, претставник на "Виножито".

Од Советот на Европа најавуваат посета на експерти за правата на малцинствата во Бугарија и во Грција за да се запознаат со нивниот однос кон малцинствата. Но, и досега многумина експерти доаѓале и заминувале, а положбата на нашинците никако да тргне од мртва точка. И пред Европскиот суд за човекови права во Стразбур се пристигнати голем број предмети од Македонци-бегалци од Граѓанската војна во Грција со кои тие бараат да си ги вратат изгубените права кои им ги гарантира Европската конвенција за човекови права.

Сепак, за поздравување е тоа што со поддршка на македонската парламентарна делегација при Парламентарното собрание на Советот на Европа е воведена иницијатива за отворање расправа за враќање на државјанствата и на имотите на Македонците од Грција. Доколку резолуцијата биде донесена, таа нема да биде обврзувачка ниту за Парламентарното собрание на Советот ниту, пак, за Грција, но сепак ќе придонесе да се засили притисокот врз Грција во однос на почитувањето на малцинствата.

Македонците во Грција биле револтирани од тоа што грчката пешадија и артилерија со тенкови и со други тешки орудија одржува вежби на воениот полигон близу нивните села и тоа на имоти кои се во приватна сопственост на локалното население. Населението со своите автомобили му го попречило патот на грчкиот воен конвој од четири возила и го оневозможиле нивното распоредување до местото планирано за грчката воена вежба. Еден трактор го блокирал патот на грчкиот воен конвој. По ова на местото на инцидентот се појавиле полицијата и јавниот обвинител. Тие преговарале со демонстрантите по што тие се разотишле. Вториот ден македонското население повторно на ист начин го искажало своето незадоволство. На воениот полигон биле испратени три одреди на специјалци на грчкото МВР, за да го спречат навлегувањето на демонстрантите на полигонот.

НОГУ ИМА ЛАГИ Т НА ОРУЖЈЕ ОВЕЌЕ ЌЕ 'РТИ МАКЕДОНСКО!

член на "Виножито".

Сепак, добро е тоа што овој пат нашинците во Грција не останаа сами. За разлика од неинформираниоста на македонскиот државен врв за претходната вежба во Лерин, кога надлежните си ја префрлаа одговорноста, и за тој грчки потег, од наша страна, немаше никаква реакција откако Македонците го кренаа својот глас, се огласи и македонската Влада. Во соопштението од Кабинетот на претседателот на Владата на Република Македонија, беше изразена загри-

женост за положбата на Македонците во северниот дел на Грција.

"Со огромна загриженост ги следиме овие настани и изразуваме надеж дека грчката држава ќе ги земе предвид реакциите на граѓаните од овој дел на Грција и дека тие вежби не се во функција на демонстрација на сила".

Но, не остана покусо ниту грчкото Министерство за надворешни работи. "Реакцијата претставува свесно искривување на реалноста со лажни тврдења", оцени грчкото МНР.